

КАКО ВЛАДАТА ГО КРШИ ЗАКОНОТ ЗА ДА ГИ КОРУМПИРА ГРАЃАНИТЕ

Спротивно на законските одредби во **Законот за спречување на корупција** во кои јасно се утврдува дека од моментот на распишувањето на изборите, па се до нивното завршување **не можат да се користат буџетски средства на РМ, средства од буџетите на општините и градот Скопје**, од јавните фондови и средства на јавните претпријатија и јавните установи, Премиерот, неговите министри и градоначалниците **фрлија лопати за изградба** на неколку нови објекти и тоа: **катна гаража кај Нова Македонија** која е најавена да чини **3.870.000€** и **за катна гаража кај Мал ринг во износ од 4.442.130€**. Министерот за здравство потпиша **Договор** во вредност од **1.600.000€** за изработка на проект за нов блок на универзитетските клиники во Скопје.

Спротивно на законските одредби од **Законот за спречување на корупција**, во кои јасно е утврдено дека **во предизборниот период не смее да се врши никаква вонредна исплата на плати, пензии, социјална помош** или други исплати од буџетски средства или средства од јавни фондови, **Владата во периодот**

од 01 до 19.03 исплати вкупно

40.164.429€ и тоа:

23.000.000€ за субвенции за тутунарите,

3.508.942€ за

субвенции на **млекопроизводителите,**

3.675.000€ за

субвенции на **лозарите,**

7.403.252€ субвенции за **сточарите,**

2.557.723€ на **пензионерите** и

19.512€ на **40 лекари.**



КАКО ВЛАДАТА КУПУВА ГЛАСОВИ СО СЕЧЕЊЕ ЛЕНТИ



Премиерот и неговите министри **во трката за купување гласови за време на изборната кампања пресекоа ленти** на повеќе од 15 завршени јавни и приватни инвестиции и тоа: спортска сала во средното училиште „Зеф Љуш Марку“ во Скопје (**650.000€**); спортска сала во Велгошти (**383.740€**); 5 нови лаборатории – 1 на ПМФ (**450.000€**), 1 на Институтот за хемија (**130.000€**), 2 на Клиниката за ревматологија (**195.120€**) и 1 лабораторија во МВР; браната во Кнежино (**100.000.000€**) од кои **75.000.000€ ќе ги враќаат граѓаните бидејќи се јапонски кредит**; водовод во Чанаклија (**325.000€**); 10 бунари во Прилеп; Магистрален пат Радовиш – Струмица (**7.398.370€**); Локален пат во Битола (**300.000€**); катна гаража во Општина Центар (**5.635.000€**); пречистителна станица во Пробиштип (**1.400.000€**); детска градинка во Аеродром (**1.300.000€**); детски градинки во Пепелиште, Криволак и Треник; гасификација на средните училишта „Горги Димитров“ и „Здравко Цветковски“ во Скопје; спортска сала во Куклиш и **приватна фабрика за производство на балетанки** во Слепче, Демир Хисар.

Владата понуди **популистичка мерка за отпишување на долгот по основ камати за неплатени придонеси од задолжителното здравствено, пензиско и инвалидско осигурување на фирмите** настанат до 2009 и отпишување на каматите по основ на долговите за сите видови придонеси од социјалното осигурување во периодот 2009-2012 година, со што **директно ги дискриминира фирмите кои уредно ги намирувале своите обврски, а**

притоа не обезбедува механизам за намирување на главницата на долгот по основ социјални и здравствени придонеси. Владата ја укина царината за благородните метали како поддршка на компаниите, а пред се за да му се додвори на „Џонсон Мети“.

Премиерот и неговите министри во овој период најавија идни проекти и тоа: реконструкција на **спортските сали** во основните училишта во Аеродром; отворање на **51 аптека** во руралните средини; **3.053.076€** неповратни средства кои ќе им се доделат на 930 лица за започнување на свој бизнис; зголемување на буџетот на Агенцијата за туризам од **1.000.000€** на **2.500.000€** за промоција на Македонија преку учество на 18 саеми и **1.000.000€** за субвенционирање на тур-операторите; од 15ти март намалување на **цените на 202 нови лека за 15,72%** во просек; најава за **128.000.000€** за поддршка на млекопроизводителите; издвојување од **1.173.983€** за субвенционирање на **1.540 вработувања** во приватниот сектор; **154.471€** за **вработување на 33 лица** со статус деца без родители во државната администрација; **569.105€** за финансиска поддршка на земјоделските стопанства да ги осигураат своите имоти; **97.560€** за финансиска поддршка на домаќинствата за изградба на **сончеви колектори; продажба на државното земјиште** под дивоградбите на граѓаните и стопанските субјекти **за 1 односно 4-7 евра** за квадрат соодветно; Владата **лажно ги прикажува** средствата во износ од **3.500.000€** од **фондовите на ЕУ** за развој на земјоделството (ИПАРД) како нејзини и промовира финансиска поддршка (50% од инвестицијата) за отворање и развој на нов бизнис во руралните средини.



КОЈ ЈА ПЛАЌА ИЗБОРНТА КАМПАЊА НА ВМРО-ДПМНЕ?

За промоција на своите кандидати и програми во текот на **првиот круг од локалните избори**, владејачката **ВМРО-ДПМНЕ** потрошила **505.627 евра (25.281 евро дневно)** на име **платена политичка програма во 4 печатени и 3 електронски медиуми**. Во оваа сума не влегуваат рекламите на другите електронски медиуми, веб порталите, он лајн изданијата на весниците, закупените билборди и плакати, како и објавите по локалните електронски и печатени медиуми.

Цена на чинење				Анебнук	Вечник	бачер	НОВА МАКЕДОНИЈА	Вкупно
Дневна објава	6.469€*	5.820 €*	2.852 €*	3.520€	2.360€	2.940€	1.320€	25.281€
20 дена	129.387€	116.400€	57.040€	70.400€	47.200€	58.800€	26.400€	505.627€

*Мерењето е извршено на 13 март во периодот 17:00 – 00:00 часот

Извештајот за финансирањето на политичката кампања на владејачката **ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг од локалните избори 2013** покажува дека **владајачката партија собрала 48.780 евра приход** на својата сметка, а **потрошила 15 пати повеќе т.е. 729.826 евра.**

ПРАШУВАМЕ

ЧИИ СЕ ПАРИТЕ СО КОИ ВМРО-ДПМНЕ ЈА ФИНАНСИРА СВОЈАТА ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013?

ПОДАТОЦИТЕ ПОГОРЕ УПАТУВААТ НА ЗАКЛУЧОКОТ ДЕКА ТОА СЕ ПАРИ НА ГРАЃАНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА КОИ ВМРО-ДПМНЕ ПРОТИВЗАКОНСКИ ГИ ТРОШИ ОД ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ И ОД БУЏЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ!!!